



– Сектор за правни работи–

Архивски број:

03-430/1

Датум:

12-01-2023

Медиумска Информативна Агенција
Акционерско друштво во државна сопственост, Скопје
Agjencia Informative Mediatike
në pronësi shtetërore, Shkup
АД МИА - SHA MIA
Бр.-Nr. 03/18
12.1 2023 год.-viti
СКОПЈЕ - SHKUP

ДОГОВОР

за јавна набавка на услуги - услуги од информативен сервис

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од Dr.Fatmir Besimi, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и
2. Акционерско друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, со седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје, претставувано од Драган Антоновски, генерален директор, во понатамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на договорот е јавна набавка на услуги-услуги од информативен сервис, по спроведената постапка за набавка од мала вредност по оглас бр.21800/2022.

II. ЦЕНА

Член 2

Единечната цена за услугите-услуги од информативен сервис за 1 (еден) месец изнесува 12.800,00 денари, без пресметан данок на додадена вредност (ДДВ).

Вкупната вредност на услугата за период од 12 (дванесет) месеци, предмет на овој договор, без пресметан данок на додадена вредност (ДДВ) изнесува 153.600,00 денари.

Вкупната вредност на услугата за период од 12 (дванесет) месеци, предмет на овој договор со пресметан данок на додадена вредност (ДДВ) изнесува 181.248,00 денари.



– Сектор за правни работи –

III. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Времетраењето на овој договор е 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на потпишување на договорот од двете договорни страни.

IV. РОК И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ

Член 4

Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите предмет на овој договор на следниот начин:

- континуирана дистрибуција на вести од Република Северна Македонија (од сите области), најави на настани и друг информативен материјал;
- дистрибуцијата подразбира испорака вест по вест, веднаш штом веста, односно информацијата се прегледа и одобри од страна на уредничкиот менаџмент на информативниот сервис;
- вестите и информациите се испорачуваат преку електронска пошта, наведена во договорот за јавната набавка.
- услугата треба да се извршува на дневна основа, секој работен ден и во време на дежурства.

Носителот на набавката е должен да постапува согласно барањето доставено од одговорното лице за реализација на договорот кај договорниот орган.

Носителот на набавката е должен да ги обезбеди услугите, во согласност со став 1 од овој член.

Носителот на набавката е должен да ги обезбедува услугите - предмет на договорот, континуирано 24/7, 365 дена во годината.

Носителот на набавката е должен вестите да ги испорачува на македонски и албански јазик.

Носителот на набавката е должен да определи лице/а задолжено/и за реализација на договорот и за истото да го извести договорниот орган.



– Сектор за правни работи–

V. РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 5

Плаќањето ќе се врши на месечно ниво, а врз основа на испорачана фактура од страна на носителот на набавката во рок до 30 (триесет) календарски денови сметано од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството.

Фактурата да се достави на договорниот орган на следнава адреса: ул. „Даме Груев“, бр.12, 1000 – Скопје.

Кон фактурата носителот на набавката задолжително приложува извештај за извршена услуга потпишан од двете договорни страни.

Доколку фактурата не го содржи доказот од став 3 на овој член, нема да биде платена и ќе биде вратена на носителот на набавката.

VI. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 6

Носителот на набавката се обврзува да ги врши услугите кои се предмет на договорот, согласно со член 4 од овој договор.

Услугите предмет на договорот, носителот на набавката ќе му ги доставува на договориот орган преку електронска пошта и тоа на следната e-mail адреса: mia@finance.gov.mk.

Носителот на набавката е должен да определи лице/а задолжено/и за реализација на договорот и за истото да го извести договорниот орган.

VII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 7

Договорниот орган се обврзува плаќањето да го врши навремено и тоа согласно со член 5 од овој договор.

Договорниот орган е должен да определи лице/а задолжено/и за реализација на договорот и за истото да го извести носителот на набавката.

VIII. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот.



– Сектор за правни работи –

Банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде во висина од 5% од вкупната вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност и да е со важност до целосно реализирање на договорот.

Со банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот носителот на набавката безусловно гарантира за целосно, квалитетно и навремено извршување на обврските по овој договор.

Недоставување на банкарската гаранција претставува основ за раскинување на овој договор.

Договорниот орган се обврзува на носителот на набавката да му ја врати банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на целосното реализирање на договорот.

Договорниот орган нема да ја врати банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и ќе бара нејзино активирање од банката која ја има издадено, доколку предметната набавка не е реализирана според одредбите од договорот.

Во случај носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) да не можел да ја изврши услугата, договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција, доколку носителот на набавката достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршената или ненавременно извршената услуга, а образложението биде писмено прифатено од страна на договорниот орган.

IX. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ ИЛИ ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Овој договор може да се раскине во согласност на двете договорни страни.

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување на одредбите на договорот, а согласно со овој договор или закон.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување кон договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавременно исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплата на банкарската гаранција, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.



– Сектор за правни работи –

Член 10

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата од договорната страна која не ги исполнила своите обврски од договорот.

Член 11

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во рокот утврден со овој договор или не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може еднострано да го раскине договорот.

Доколку дојде до еднострано раскинување на договорот поради неисполнување на обврските од Договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплатувањето на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 12

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.



– Сектор за правни работи –

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Страната која бара раскинување на договорот поради променетите околности, должна е за својата намера да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го стори одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето не и било соопштено на време.

X. ВИША СИЛА

Член 13

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна кон друга за губитокот, повредата или неизвршувањето на одредбите на овој договор кои се предизвикани од виша сила дефинирана со Закон.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови од поголеми размери и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради настанување на виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.



– Сектор за правни работи –

Одредбите од овој договор можат да се изменат или дополнат со склучување на анекс на договорот, согласно со Законот за јавните набавки.

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и другите позитивни законски прописи.

Член 15

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено, ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

Член 16

Овој договор се склучува од денот на потпишувањето од двете договорни страни.

Член 17

При секоја обработка на личните податоци во текот на реализацијата на овој договор, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за заштита на личните податоци.

Член 18

Овој договор е склучен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои по 2 (два) примерока за секоја договорна страна.

Договорен орган:
Република Северна Македонија
Министерство за финансии
Скопје

Носител на набавката:
Акционерски друштво
Медиумска информативна агенција
Скопје, во државна сопственост

Dr. Fatmir Besimi
Министер за финансии

Драган Антоновски
Генерален директор

Изработил: Рената Николоска
Контролирал: Даниела Јанкова
Елизабета Калачоска
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: Daut Hajrullahi
м-р Маја Стаменковска Угриновска
Согласен: д-р Јелена Таст

